

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Василево во областа на заштитата и спасувањето,**  
**протипожарната заштита и справување со кризи во**  
**2018 година**

### **Вовед**

Со оваа Програма се остваруваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, против пожарната заштита и справувањето со кризи, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби општина Василево овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување;
- Просторните сили за заштита и спасување,
- Во соработка со РЦУК, ДЗС и ТППЕ - Струмица

### **1. Цели**

Основни цели на Програмата за активностите на општина Василево во областа на заштитата и спасувањето против пожарната заштита и справувањето со кризи се:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори поплави и др.
- заштита и спасување на луѓето животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи.
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожарот и други видови на непогоди
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарна заштита

### **2. Активности**

За реализација и остварување на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасување како и заштита и спасување во услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.

Бидејќи Општина Василево нема организиран постојана протипожарна служба која ќе делува на својата територија и секојпат е покриена од ТППЕ од Струмица.

Во оваа насока, општината ќе се насочи на формирање на едно одделение од 10-15 луѓе, кои ќе работат на повик и ќе бидат анагажирани на територијат на цела Општина Василево. Во составот на одделението ќе бидат опфатени претежно луѓе од ЈПКД - Турија Василеви и други граѓани кои ќе пријават интерес за оваа дејност.

Со Програмата е предвидено да за оваа одделение со организирани обуки, спроведени од ТППЕ - Струмица или други субјекти, биде обучено да делува во спречување на пожари или активно да учествува при гаснење на пожари.

### **Конкретни програмски активности**

- Одделението ќе дејствува правовремено при спречување на појава на почетни пожари на отворен простор и во шума се до пристигнувањето на местото зафатено со пожар на надлежните органи;
- Постојано ќе учествува како испомош на ТППЕ - Струмица, и ќе биде под негова надлежност на подрачјето зафатено со пожар;

- Постојано ќе соработува со други субјекти надлежни органи и тела ( ЦУК и ДЗС);
- Учествува во справување со други ризици и непогоди на територијата на Општина Василево;

### 3. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитат и спасувањето, спаувањето со кризни состојби и дејствувањето но оваа одделение , утврдени според оваа Програма ќе бидат реализирани од :

- Средства од Буџетот на Општина Василево;
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитат од пожари и експлозии

#### Распоредување на финансиските средства:

| Ред. бр. | Намена                       | Износ          |
|----------|------------------------------|----------------|
| 1.       | Надоместок за гориво и масла | 20 000         |
| 2.       | Надоместоци за дневници      | 40 000         |
| 3.       | Набавка на заштитна опрема   | 20 000         |
| 4.       | Посетување на обуки          | 20 000         |
| 5.       | Други активности             | 10 000         |
|          | <b>Вкупно</b>                | <b>110 000</b> |

За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот на Општина Василево. Општина Василево во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-1939/1  
07.12.2017г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Крсте Панев с.р